




ПРОИЗВОД КАТАЛОГ



ЗА НАС

Фабриката за производство X-Fort почна со производство во 2000 година, таа сега е компанија со голема традиција во производство на материјали за градежниство. Нашите материјали се истакнуваат за безбедност, квалитет а истотака се лесни за употреба. Сите наши производи имаат сертификат според CE, ISO 9001:2008 како и Европските стандарди EN 998, EN 12004.

КВАЛИТЕТ И ВРЕДНОСТИ

Брзиот развој на X-Fort, го направија стабилен партнер во развој и градба, која на пазарот нуди природни производи, кои се лесни за обработка а истите ги сочувуваат вредностите во долг рок. Нашите производи се економични и еколошки. Секогаш потпирајќи се кон природните системи, како и понудувјќи производи од висок квалитет кои се тесно поврзани со екосистемите.

РАЗВОЈОТ НА КОМПАНИЈАТА

Тесната соработка и одговорноста спрема потрошувачите X-Fort го направија компанија која рефлектира и развива одговорност кон иновации на нови продукти кој се во чекор со побарувањата на пазарот.

ВИЗИЈА И ЦЕЛИ

X-Fort е компанија ориентирана кон користење на материјали и енергија, кои не се штетни за животната средина, со ова ја постигнуваме нашата цел, а тоа е производство на продукти и користење на технолошки системи кои се во рамките на екосистемите.



Innovation color.



Што се однесува до доле наведените податоци, слики, цртежи како и други технички податоци, треба особено да се нагласи дека се работи само за примери на заеднички предлози и детали, кои обезбедуваат основен шематски приказ на начинот на работата. Значи нема некоја мерлива прецизност. Ова значи дека целио терет и одговорност околу тестирањето, верификацијата, начинот на работата во однос на покриеноста на објектите паѓа врз изведувачот или купувачот (потрошувачот). Другите работи се прикажани само во одредена шематска форма. Сите нормативи и параметри треба да се адаптираат односно хармонизираат врз локалните услови, а тие не се цртежи на производителот, детални цртежи или пак цртежи од монтажа. Сите нормативи или технички податоци на производите кои се опишани во листа како и техничките описи на системите треба строго да се почитуваат.

Copyright © 2016 N.P X-FORT



ПРОИЗВОД

ЦЕМЕНТНОВАРОВИ МИНЕРАЛНИ МАЛТЕРИ	5
ФОРТФИКС ЦГ - В	6
ФОРТФИКС ЦГ - Н	7
ЛЕПАК ЗА КЕРАМИЧКИ ПЛОЧКИ	9
Хидро Фикс	10
Фортфикс НПС - Б С2 Е	11
Фортфикс НПС - С С2 Е	12
Фортфикс НПС - Б С1	13
Фортфикс НПС - С С1	14
Фортфикс Флекс С2Т Е S1	15
Фортфикс НПС	16
Фортфикс Фуга - CG2	17
Фортфикс Фуга - CG2 WA	18
ЛЕПАК ЗА ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА	19
Фортфикс Епс - Б	20
Фортфикс Епс - С	21
ДЕКОРАТИВНИ ФАСАДИ (МИНЕРАЛНИ)	23
Декоративна Фасада - Структура	24
Декоративна Фасада Полн - Абриб	25
ПРОИЗВОДИ ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ	27
Фортфикс Израмнувач	28
Фортфикс Финален Глет	29
Фортфикс Финален Глет (Во Кофа)	30
ПЛАСТИЧНИ ФАСАДИ ВО КОФА	31
Декоративна Фасада - Структурална	32
Декоративна Фасада - Полн Абриб	33
Декоративна Фасада - Полу Транспарентен	34
Декоративна Фасада Полу-Транспарентен - Полн Абриб	35
Декоративна Фасада Транспарент	36
Декоративна Фасада Транспарент - Полн Абриб	37
Фортфикс Фортпласт	38
ПРИМАРНИ ПРОИЗВОДИ	39
Акрил Емулгатор	40
Акрил Сврзувач	41
Бетон Контакт	42
БОИ ЗА ИОНТЕРИЕРИ ДИСПЕРЗИВНИ	43
Фасадекс - Б	44
Фасадекс - Економик	45
Фасадекс - Премиум	46
Фасадекс - Пул - Транспарент	47
Фасадекс - Транспарент	48
ЕКСТРНИ ДИСПЕРЗИВНИ БОИ	49
Фасадекс - Н	50
Фасадекс - Полу - Транспарент	51
Фасадекс - Транспарент	52
Фасадекс - Силиконски	53
Фасадекс - Силикат	54



ЦЕМЕНТНОВАРОВИ МИНЕРАЛНИ МАЛТЕРИ



ФОРТФИКС ЦГ

Основен малтер за внатрешна употреба

ФОРТ ФИКС ЦГ (В) се употребува за мачкање на внатрешни и надворешни сидови кои се со разнo врсни цигли и блокови.


За рачно мачкање на овој производ треба прво да се дотура 8-9 литри вода, масата треба добро да се промеша околу две минути после тоа се фрла со мистрија, а кај мачкањето на машина, се фрла со специјална пумпа.

Подлогата каде ќе се мачка со овој производ треба да биде чиста, цврста и без прашина.

Дебелината на слојот треба да биде 1 цм
За површина од 1 м² треба 16-18 кф основен малтер ЦГ, во зависнот од дебелината.

Мешаниот малтер треба да се употреби во рок од 3 часа, и да не се меша со друг производ.

По употреба на овој производ алатот веднаш треба да се испере



Паковање: 25 кг

Температура на употреба: +5°C - 25°C

Чување: На сува и невлажна просторија и да се чува од замрзување

Рок на употреба: 12 месеци од датумот на производството

Пред употреба внимателно прочитајте ги инструкциите и деталните перформанси кои се дадени во декларацијата, информациите ги имате и во нашата интернет страна: www.xfort.eu/mk

ФОРТФИКС ЦГ

Основен малтер за надворешна употреба

ФОРТ ФИКС ЦГ (Н) се употребува за мачкање на внатрешни и надворешни ѕидови кои се со разноврсни цигли и блокови.


За рачно мачкање на овој производ треба прво да се дотура 8-9 литри вода, масата треба добро да се промеша околу две минути после тоа се фрла со мистрија, а кај мачкањето на машина, се фрла со специјална пумпа.

Подлогата каде ќе се мачка со овој производ треба да биде чиста, цврста и без прашина.

Дебелината на слојот треба да биде 1 цм
За површина од 1м² треба 16-18 кф основен малтер ЦГ, во зависност од дебелината.

Мешаниот малтер треба да се употреби во рок од 3 часа, и да не се меша со друг производ.

По употреба на овој производ алатот веднаш треба да се испере




Паковање: 25 кг

Температура на употреба: +5°C - 25°C

Чување: На сува и невлажна просторија и да се чува од замрзување

Рок на употреба: 12 месеци од датумот на производството

Пред употреба внимателно прочитајте ги инструкциите и деталните перформанси кои се дадени во декларацијата, информациите ги имате и во нашата интернет страна: www.xfort.eu/mk





ЛЕПАК ЗА КЕРАМИЧКИ ПЛОЧКИ



ХИДРО ФИКС

Двокомпонентна смеса за изработка на еластична изолација на база на полиметричен цемент

Апликација: За хидроизолација на објекти кои се експозирани на позитивен и негативен хидростатичен притисок, како што се : базени, сидни површини, шахти, санитарни чворови елементи ос оскопување на бетони и друго.

Карактеристики: Затвара микро пукнатини, економичен , нетоксичен. Овозможува директно лепење на керамички плочки, отпорен кон бактерии, перфектен лепак за бетон, цементен малтер, плочки од гипс картон. Се внесува на влажна површина.

Припрема : Компонентата А , во форма на прав, со непрекинато мешање се додава компентата Б која е во течна состојба.

Се меша додека не се соедини смесата во пропорција


A:B = 1:1

Апликација: Површината каде ќе се работи со Хидро фикс треба да биде сврста ,здрава, чиста без прашина или маснотија , и со изработени пукнатини.

Се поставува во претходно влажна површина, со волнена четка на две или три слоја, а секо друг слој кој ќе се постави треба да биде исушен и тоа на 90° степени, и ота 6-24 часа во зависност од температурата.

Работените површини се чуваат од врнежи, од големи бури, и од замрзување најмалце 48 часа.

Температурата: на кејо се работи со овој производ е +10°C - +35°C



Потрошувачка: За два слоја се потребни 1,2-1,4 kg/m², а за три слоја 1,8-2,0 kg/m²

Алатот треба веднаш по употребата да се измијат со чиста вода

Чување: Во оригиналното паковање , во сува просторија, и во температура +5°C - +30°C, да се чува од директно изложување на сонце.

Рок на употреба: 12 месеци од датумот на производството

Пред употреба внимателно прочитајте ги инструкциите и деталните перформанси кои се дадени во декларацијата, информациите ги имате и ва нашата интернет страна:

www.xfort.eu/mk

ФОРТФИКС НПС

C2E - Бел


Бел Лепак за сидни, подни керамички и мермерни плочки

Една вреќа од лепакот се меша со 6-7 литри чиста вода, мешањето треба добро додека смесата се хомогенизира по мешањето на масата околу 5-10 минути може да почне да се работи со него. Стандардизиран во класа C2E, по EN 12004.

Подлогата каде ќе се работи со лепакот треба да биде добро израмнета со соодеветен алат. Масата треба да се троши во период од 2 часа. Излепените сидни плочки кои се веќе ставени не треба да се поместат еден ден, а подните плочки 3 дена.

За површина од 1 м² треба 3-4 кг од лепакот, од зависност од дебелината на површината. Површината кај се применува овој лепак треба да биде цврст, чист и без прашина.

Лепакот не треба да се меша со друг производ. По употреба на овој производ алатот веднаш треба да се испере



Пакување: 25kg

Температура на употреба: +3°C - 30°C

Чување: На сува и невлажна просторија и да се чува од замрзување

Рок на употреба: 12 месеци од датумот на производството

Пред употреба внимателно прочитајте ги инструкциите и деталните перформанси кои се дадени во декларацијата, информациите ги имате и во нашата интернет страна: www.xfort.eu/mk



ФОРТФИКС НПС

C2E - СИВ

Сив Лепак за сидни, подни керамички и мермерни плочки



Една вреќа од лепакот се меша со 6-7 литри чиста вода, мешањето треба добро додека смесата се хомогенизира по мешањето на масата околу 5-10 минути може да почне да се работи со него. Стандардизиран во класа C2E, по EN 12004.

Подлогата каде ќе се работи со лепакот треба да биде добро израмнета со соодветен алат. Масата треба да се троши во период од 2 часа. Излепените сидни плочки кои се веќе ставени не треба да се поместат еден ден, а подните плочки 3 дена.

За површина од 1 m^2 треба 3-4 кг од лепакот, од зависност од дебелината на површината.

Површината кај се применува овој лепак треба да биде цврст, чист и без прашина.

Лепакот не треба да се меша со друг производ. По употреба на овој производ алатот веднаш треба да се испере



Пакување: 25kg

Температура на употреба: +3°C - 30°C

Чување: На сува и невлажна просторија и да се чува од замрзување

Рок на употреба: 12 месеци од датумот на производството

Пред употреба внимателно прочитајте ги инструкциите и деталните перформанси кои се дадени во декларацијата, информациите ги имате и во нашата интернет страна www.xfort.eu/mk

ФОРТФИКС NPX

C1 - Бел

Стандард Бел Лепак за сидни, подни
керамички и мермерни плочки



Една вреќа од лепакот се меша со 6-7 литри
чиста вода, мешањето треба добро додека
смесата се хомогенизира по мешањето на
масата околу 5-10 минути може да почне да се
работи со него. Стандардизиран во класа C1, по
EN 12004.

Подлогата каде ќе се работи со лепакот треба
да биде добро израмнета со соодветен алат.
Масата треба да се троши во период од 2 часа.

Излепените сидни плочки кои се веќе ставени
не треба да се поместат еден ден, а подните
плочки 3 дена.

За површина од 1 m^2 треба 3-4 кг од лепакот, од
зависност од дебелината на површината.
Површината кај се применува овој лепак треба
да биде цврст, чист и без прашина.

Лепакот не треба да се меша со друг производ.
По употреба на овој производ алатот веднаш
треба да се испере



Пакување: 25kg

Температура на употреба: +3°C - 30°C

Чување: На сува и невлажна просторија и
да се чува од замрзување

Рок на употреба: 12 месеци од датумот на
производството

Пред употреба внимателно прочитајте ги
инструкциите и деталните перформанси кои
се дадени во декларацијата, информациите ги
имате и ва нашата интернет страна
www.xfort.eu/mk



FORTFIX NPX

C1 СИВ

Стандард сив Лепак за сидни, подни керамички и мермерни плочки


Една вреќа од лепакот се меша со 6-7 литри чиста вода, мешањето треба добро додека смесата се хомогенизира по мешањето на масата околу 5-10 минути може да почне да се работи со него. Стандардизиран во класа C1, по EN 12004.

Подлогата каде ќе се работи со лепакот треба да биде добро израмнета со соодеветен алат. Масата треба да се троши во период од 2 часа.

Излепените сидни плочки кои се веќе ставени не треба да се поместат еден ден, а подните плочки 3 дена.

За површина од 1m^2 треба 3-4 кг од лепакот, од зависност од дебелината на површината. Површината кај се применува овој лепак треба да биде цврст, чист и без прашина.

Лепакот не треба да се меша со друг производ. По употреба на овој производ алатот веднаш треба да се испере



Пакување: 25kg

Температура на употреба: +3°C - 30°C

Чување: На сува и невлажна просторија и да се чува од замрзување

Рок на употреба: 12 месеци од датумот на производството

Пред употреба внимателно прочитајте ги инструкциите и деталните перформанси кои се дадени во декларацијата, информациите ги имате и ва нашата интернет страна www.xfort.eu/mk

ФОРТФИКС ФЛЕКС

C2TE-S1

Тенко слојно и флексибилно лепило за плочки за поставување плочки на сидовите и подот со термичко полнење (тераси, балкони, подно греење и сл.) Во подруми како мазни сидови, картон, гипс итн. Како и за стари малтерисани површини .

Fortfix Flex е погодна за: подови од цементна база, подови на база на калциум сулфат, тротоари на цементна база, варовен бетон, и стари малтери. Делови од бетон врз основа на калциум сулфат треба да се дооработат пред поставувањето на плочките. За секој подлога треба да се почитува дозволеното ниво на влагата.


Граници на влажност: 2,5% за цементна подлога, калциум сулфатна подлога од 0,5%, 1,8%, во нивелизирани подлоги. Една вреќа Флекс Fortfix се меша со околу 7 литри вода, смесата треба да сѐ меша постојано со соодветни машини. По седење околу 5 мин, се меша повторно и потоа може да се примени.

Обработка: Flex Fortfix се применува со мистрија во полна и лентна површина и да се шири во една насока. Не е дозволено додавање на повеќе лепило од поставувањето на плочките во текот на обработка на лепилото. Не треба да се меша со постари материјали, не е дозволено да се меша со нов материјал.

Поставувањето на плочките се прави со тенок слој на лепак, со лесно коригирање во рок од 10 минути по првичното распоредување.

Ако времето на примена Flex Fortfix се надминува, треба да се поставува тенок слој со рапава мистрија и да се елиминира претходниот слој.

Начин на користење: Во рок од 3 часа, да не се меша со други материјали.



Пакување: 25kg

Температура на употреба: +5°C - 20°C

Чување: На сува и невлажна просторија и да се чува од замрзување

Рок на употреба: 12 месеци од датумот на производството

Пред употреба внимателно прочитајте ги инструкциите и деталните перформанси кои се дадени во декларацијата, информациите ги имате и ва нашата интернет страна www.xfort.eu/mk

ФОРТФИКС НПБ

Лепак за пороз – бетонски блокови


Една вреќа од лепакот се меша со 6-7 литри чиста вода, мешањето треба добро додека смесата се хомогенизира по мешањето на масата околу 5-10 минути може да почне да се работи со него.

Подлогата каде ќе се работи со лепакот треба да биде добро израмнета со соодеветен алат. Масата треба да се троши во период од 2 часа, а излепените бетонски плочки кои се веќе ставени не треба да се поместат еден ден.

За површина од 1 м² треба 3-7 кг од лепакот, од зависност од дебелината на површината.

Површината кај се применува овој лепак треба да биде цврст, чист и без прашина.

Лепакот не треба да се меша со друг производ. По употреба на овој производ алатот веднаш треба да се испере.



Пакување: 25kg

Температура на употреба: +5°C - 20°C

Рок на употреба: 12 месеци од датумот на производството

Пред употреба внимателно прочитајте ги инструкциите и деталните перформанси кои се дадени во декларацијата, информациите ги имате и ва нашата интернет страна www.xfort.eu/mk

ФОРТФИКС ФУГА - CG 2

Маса за фугирање (3 - 6 мм)

Употреба: Фортфикс фугата е флексибилна маса за фугирање на керамички плочки, гранит, мермер, порцелански камен, мозаик и работа со стакло.


Фортфикс фугата може да се употребува врз површини на кои живееме, купатила, ходници, тераси, балкони, фасади, работни простории, јавни простории, врз подови кои имаат системи за затоплување.

Фортфикс фугата се употребува за надворешни и внатрешни простории за сидови и подови. Овој производ е инзвонреден, отпорлив кон замрзнување, абразија, не дозволува влез на влага. Се преферира да ширината на фугата не биде поголема од 8 мм.

Фортфикс се карактеризира со добро примена, лесно чистење, и добра способност за пенетрација.

Овој продукт се употребува само откако лепакот за плочки Фортфикс NPX или NPS се исуши добро за да не влијае за измена на бојата од масата за фугирање.

Фортфикс Фугата е стандардизирана во класата CG 2 според нормата EN 13888.



Време на работа во сад: И до 4 часа по мешањето
 Времетраење на работа: До 25 мин
 Температура за работа: +5°C - +30°C
 Отпорлив кон температури: -20°C - +80°C
 Норми: CG 2, врз основа на EN 13888
 Одење по плочки: После 8 часа
 Мешање со вода: Отприлика 4 мин со 0.53 l / 2kg
 Паковање: 2 и 5 кг
 Боја на материјалот: Бело и сиво
 Рока на чување: Во оригинално паковање 12 месеци, да се чува во магацин без влага
 Пред употреба внимателно прочитајте ги инструкциите и деталните перформанси кои се дадени во декларацијата, информациите ги имате и ва нашата интернет страна: www.xfort.eu/mk



ФОРТФИКС ФУГА CG 2 WA

Маса за фугирање (3 - 15 мм)

Употреба: Фортфикс фугата во кофа е готов течен производ кој се употребува за фугирање на керамички плочки, гранит, мермер, порцелански камен, мозаик и работа со стакло.

Фортфикс фугата може да се употребува врз површини на кои живееме, купатила, ходници, тераси, балкони, фасади, работни простории, јавни простории, врз подови кои имаат системи за затоплување.


Фортфикс фугата се употребува за надворешни и внатрешни простории за сидови и подови

Овој производ е извонреден, отпорлив кон замрзнување, абразија, не дозволува влез на влага. Се преферира да ширината на фугата не биде поголема од 8 мм

Фортфикс се карактеризира со добро примена, лесно чистење, и добра способност за пенетрација.

Овој продукт се употребува само откако лепакот за плочки Фортфикс NPX или NPS се исуши добро за да не влијае за измена на бојата од масата за фугирање.

Фортфикс Фугата е стандардизирана во класата CG 2 W A според нормата EN 13888



Време на работа во сад: И до 4 часа по мешањето
Времетраење на работа: До 25 мин
Температура за работа: +5°C - +30°C
Отпорлив кон температури: -20°C - +80°C
Норми: CG 2, врз основа на EN 13888
Одење по плочки: После 8 часа
Мешање со вода: Отприлика 4 мин со 0.53 l / 2kg
Паковање: 3 кг
Боја на материјалот: Бело и сиво
Рока на чување: Во оригинално паковање 12 месеци, да се чува во магацин без влага.
Пред употреба внимателно прочитајте ги инструкциите и деталните перформанси кои се дадени во декларацијата, информациите ги имате и ва нашата интернет страна: www.xfort.eu/mk



ЛЕПАК ЗА ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА



ФОРТФИКС ЕПС


Бел лепак за стиропорни плочки, градежен лепак, како и материал за израмнување на подлогите.

Фортфикс Е ПС (бело) лепило е лепило со висок степен на лепење, нудејќи флексибилност и отпорност на влага во системи за изолациони фасади. Се користи за лепење на плочки за изолација, термичка изолација на фасади и мазнењена бетонски површини, камени плочи, керамички и гранитни плочки како и во поставување на армирана мрежа и мачкање пред неа.

Обработка: Една вреќа Фортфикс Е ПС (бело) се меша со околу 11 литри чиста вода, мешањето треба да се направи постојано со соодветни машини. По 10 мин. се меша повторно и може да се примени.

Кога се користи како лепило во полна површина со лопатка или лента се поставува во топлинска плоча, а потоа се лепи на површината од сидот. Со финалното израмнување се поставува мрежата. Кога се користи како лепило за плочка се користи рапава мистрија. Начин на кориастење: Во рок од два часа, да не се меша со други материјали.

Пвршината каде што ќе се е примени Фортфикс Е ПС (бело) мора да бидат чистени од прашина, остатоци и разни масти. Препорачливо е површината на сидот да биде изолирана пред примена.



Пакување: 25kg

Температура на примена: 5°C - 20°C

Складирање: Да се чува на суво место без влага и во никој случај да не се замрзне производот

Чување: На сува и невлажна просторија и да се чува од змрзување

Рок на употреба: 12 месеци од датумот на производството

Пред употреба внимателно прочитајте ги инструкциите и деталните перформанси кои се дадени во декларацијата, информациите ги имате и во нашата интернет страна: www.xfort.eu/mk

ФОРТФИКС ЕПС (СИВ)


Сив Лепак за стиропор,
градежниство како и материјал
за израмнување

Фортфикс ЕПС (Сив) лепило е лепило со висок степен на лепење, нудејќи флексибилност и отпорност на влага во системи за изолациони фасади. Се користи за лепење на плочки за изолација, термичка изолација на фасади и мазнењена бетонски површини, камени плочи, керамички и гранитни плочки како и во поставување на армирана мрежа и мачкање пред неа.

Обработка: Една вреќа Фортфикс ЕПС (Сив) се меша со околу 11 литри чиста вода, мешањето треба да се направи постојано со соодветни машини. По 10 мин. се меша повторно и може да се примени.

Кога се користи како лепило во полна површина со лопатка или лента се поставува во топлинска плоча, а потоа се лепи на површината од сидот. Со финалното израмнување се поставува мрежата. Кога се користи како лепило за плочка се користи рапава мистрија. Начин на кориастење: Во рок од два часа, да не се меша со други материјали.

Пвршината каде што ќе се е примени Фортфикс ЕПС (Сив) мора да бидат чистени од прашина, остатоци и разни масти. Препорачливо е површината на сидот да биде изолирана пред примена.



Пакување: 25kg
Температура на примена: 5°C - 20°C
Складирање: Да се чува на суво место без влага и во никој случај да не се замрзне производот
Чување: На сува и невлажна просторија и да се чува од змрзување
Рок на употреба: 12 месеци од датумот на производството
Пред употреба внимателно прочитајте ги инструкциите и деталните перформанси кои се дадени во декларацијата, информациите ги имате и во нашата интернет страна: www.xfort.eu/mk





ДЕКОРАТИВНИ ФАСАДИ (МИНЕРАЛНИ)



ДЕКОРАТИВНА ФАСАДА СТРУКТУРНА

МИНЕРАЛНА БАЗА

Структурна сува фасада, врз база на бел вар и бел цемент како и разни мермерни дамки се состои и са леплива материја која е лесна за обработка.

Ова фасада овозможува продир на пара и се употребува за внатрешна и надворешна површина истотака е многу добар структурален слој за фасади, внатрешни сидови, плафони кои се мешани со вар и цемент, гипс плочки и други термо изолатори.

Начин на употреба: Една вреќа Фортфикс дф

Структурна се меша со 7-8 литри чиста вода а после 10 минути почнува да се работи.

Со соодветен алат се фрла со соодветна гранулација


Фортфикс дф Структурна се произведува во следни гранулации:

1.0 мм, 1.5 мм, 2.0 мм, 2.5 мм, 3 мм

Подлогата каде ќе се работи со ова фасада треба да биде сува и чиста

Фортфикс дф Структурна не треба да се меша со други производи

По употреба на овој производ алатот веднаш треба да се испере



Паковање: 25kg

Температура на употреба: +5°C - 25°C

Чување: На сува и невлажна просторија

Рок на употреба: 12 месеци од датумот на производството

Пред употреба внимателно прочитајте ги инструкциите и деталните перформанси кои се дадени во декларацијата, информациите ги имате и ва нашата интернет страна: www.xfort.eu/mk

ДЕКОРАТИВНА ФАСАДА ФУЛ АБРИ Б


МИНЕРАЛНА БАЗА

сува фасада, врз база на бел вар и бел цемент како и разни мермерни дамки се состои и са леплива материја која е лесна за обработка. Ова фасада овозможува продир на пареа и се употребува за внатрешна и надворешна површина истотака е многу добар структурален слој за фасади, внатрешни ѕидови, плафони кои се мешани со вар и цемент, гипс плочки и други термо изолатори.

Начин на употреба: Една вреќа Фортфикс дф фул се меша со 7-8 литри чиста вода а после 10 минути почнува да се работи.
Со соодветен алат се фрла со соодветна гранулација

Фортфикс дф фул се произведува во следни гранулации:
1.0 мм, 1.5 мм, 2.0 мм

Подлогата каде ќе се работи со ова фасада треба да биде сува и чиста
Фортфикс дф фул не треба да се меша со други производи
По употреба на овој производ алатот веднаш треба да се испере



Паковање: 25kg
Температура на употреба: +5°C - 25°C
Чување: На сува и невлажна просторија
Рок на употреба: 12 месеци од датумот на производството
Пред употреба внимателно прочитајте ги инструкциите и деталните перформанси кои се дадени во декларацијата, информациите ги имате и ва нашата интернет страна:
www.xfort.eu/mk





**ПРОИЗВОДИ ЗА
ИЗРАМНУВАЊЕ**



ФОРТФИКС ИЗРАМНУВАЧ

Израмнувачка маса за сидови и тавани


Израмнувачката маса (глет маса) од бела цементна база, е за израмнување на внатрешни сидови и тавани, кои се претходно со основен малтер(цемент, вар, гипс) како и за гипсовани картонски плочки.

Содржина: Бела цементна база вар, како и други додатоци кои влијаат кон зголемувањето на квалитетот на обработката.

Обработка: Основата каде ќе се работи со Фортфикс ирамнувач треба да биде сува, да нема прашина, други отпадоци, како и од површини кои се мачкани со сјајни бои. Влажноста на базата треба да биде под 2,5 %

Начин на употреба: Една вреќа Фортфикс израмнувач се меша со 7-8 литри чиста вода. Материјалот треба да биде без грутки и се употребува со метален израмнувач. Време на обработка 50-60 минути.

Фортфикс Израмнувач не треба да се меша со други материјали
Приборот и алатот за работа треба да се чистат веднаш по употребаата на овој производ.



Пакување: 25kg

Температура на примена: 5°C - 30°C

Складирање – Да се чува на суво место без влага и во никој случај да не се замрзне производот

Чување: На сува и невлажна просторија и да се чува од змрзување

Рок на употреба: 12 месеци од датумот на производството

Пред употреба внимателно прочитајте ги инструкциите и деталните перформанси кои се дадени во декларацијата, информациите ги имате и во нашата интернет страна:
www.xfort.eu/mk

ФОРТФИКС ФИНАЛЕН ГЛЕТ

Израмнувачка маса за сидни површини

Начин на употреба: Овој глет е сува материја на база на прашина произведено врз база на минерални сврзувачи, каменски агрегати и други адитиви.


Овој глет се употребува за финално израмнување на (глетовање) на малтерисани површини или бетонски сидни површини.

Глетот се припрема со маса на вода на пропорција 3:1, после мешањето масата треба да сои 20 минути, после треба уште еднаш да се меша добро додека масата да биде израмнувана и готова за примена.

Масата се фрла со метален алат во дебелина од 1мм

Масата треба да зазври за 3 часа.
За површина од 1м² се става 1.3 кг за d = 1мм од глетот.

Глетот не треба да се меша со друг производ
По употреба на овој производ алатот веднаш треба да се испере



Пакување: 25kg

Температура на употреба: +5°C - 25°C

Чување: На сува и невлажна просторија и да се чува од замрзување

Рок на употреба: 12 месеци од датумот на производството

Пред употреба внимателно прочитајте ги инструкциите и деталните перформанси кои се дадени во декларацијата, информациите ги имате и во нашата интернет страна www.xfort.eu/mk



ФИНАЛЕН ГЛЕТ КОФА


Финална маса за израмнување на површините за сидови и надворешни тавани

Финален бел глет во форма на паста готова за употреба, произведена од руда, камени агрегати и адитиви кои предизвикуваат производ да има одлична обработливост и поефикасно завршување на работата.

Финалниот глет е готов производ применува за финално израмнување на малтерисани површини или површини со бетонски сид. Подлогата каде ќе се поставува Финалниот Глет, мора да биде цврста, чиста и без прашина.

Обработка: Финалниот Глет е готов за употреба(ready-to-use)со метален ИЗРАМНУВАЧ масата се расфрлува во површината во деленина од 1 мм
Потрошувачка – 1-1,5 м²

Начин на користење: Во рок од 3 часа да не се меша со други материјали.



Пакување: 25kg

Температура на употреба: +5°C - 20°C

Чување: На сува и невлажна просторија и да се чува од замрзување

Рок на употреба: 12 месеци од датумот на производството

Пред употреба внимателно прочитајте ги инструкциите и деталните перформанси кои се дадени во декларацијата, информациите ги имате и во нашата интернет страна: www.xfort.eu/mk



ПЛАСТИЧНИ ФАСАДИ ВО (КОФА)



ДЕКОРАТИВНА ФАСАДА СТРУКТУРНА

Органска база

Пластична Структурна фасада за надворешна површина.

Декоративната Структурна фасада е декоаративен бел структурален малтер, во течна состојба, е производ од висок квалитет и е готов за обработка.

Се аплицира во внатрешни и надворешни сидови, а подлогата треба да биде цврста и чиста.


Се употребува со челична алатка која е рапава за декеротивен малтер, а структурирањето се прави со пластична алатка додека малтерот е за обработка. Финалниот продукт е цврст и отпорен кон влага и атмосферски промени

Потрошувачка : 1.5mm - 2.0mm - 2.5 kg/ m²
 2.0mm - 2.5mm - 3.2 kg/ m²
 2.5mm -3.0mm - 4.0 kg/ m²

Се употребува во времетраење од два часа и никако да не се меша со друг производ.

По употреба на овој производ алатот веднаш треба да се испере

Чување: На сува и невлажна просторија и да се чува од замрзување, и од сонце.



Пакување: 25 кг

Температура на употреба: +5 °C - 25 °C

Да се избегне директен контакт со сонцето, и да чува од замрзување

Рок на употреба: 12 месеци од датумот на производството

Пред употреба внимателно прочитајте ги инструкциите и деталните перформанси кои се дадени во декларацијата, информациите ги имате и во нашата интернет страна: www.xfort.eu/mk

ДЕКОРАТИВНА ФАСАДА ФУЛ АБРИБ

Органска база

Пластична фасада - фул абриб за надворешна површина

Декоративната фасада е декоаративен бел структурален малтер, во течна состојба, е производ од висок квалитет и е готов за обработка.

Се аплицира во внатрешни и надворешни ѕидови, а подлогата треба да биде цврста и чиста.


Се употребува со челична алатка која е рапава за декеротивен малтер, а структурирањето се прави со пластична алатка додека малтерот е за обработка. Финалниот продукт е цврст и отпорен кон влага и атмосферски промени

Потрошувачка: 1.5mm - 2.0mm - 2.5 kg/ m²
2.0mm - 2.5mm - 3.2 kg/ m²
2.5mm - 3.0mm - 4.0 kg/ m²

Се употребува во времетраење од два часа и никако да не се меша со друг производ.

По употреба на овој производ алатот веднаш треба да се испере

Чување: На сува и невлажна просторија и да се чува од замрзување, и од сонце.



Пакување: 25 кг

Температура на употреба: +5 °C - 25 °C

Да се избегне директен контакт со сонцето, и да чува од замрзување

Рок на употреба: 12 месеци од датумот на производството

Пред употреба внимателно прочитајте ги инструкциите и деталните перформанси кои се дадени во декларацијата, информациите ги имате и во нашата интернет страна: www.xfort.eu/mk



ДЕКОРАТИВНА ФАСАДА

Структурна - Полу Транспарент Органска база

Пластична Структурна фасада - Полу Транспарент
за надворешна површина

Декоративната Структурна фасада - Полу
Транспарент е декоаративен бел структурален
малтер, во течна состојба, е производ од висок
квалитет и е готов за обработка.

Се аплицира во внатрешни и надворешни сидови,
а подлогата треба да биде цврста и чиста.


Се употребува со челична алатка која е рапава
за декеротивен малтер, а структурирањето се
прави со пластична алатка додека малтерот е за
обработка. Финалниот продукт е цврст и отпорен
кон влага и атмосферски промени

Потрошувачка: 1.5mm - 2.0mm - 2.5 kg/ m²
2.0mm - 2.5mm - 3.2 kg/ m²
2.5mm - 3.0mm - 4.0 kg/ m²

Се употребува во времетраење од два часа и
никако да не се меша со друг производ.

По употреба на овој производ алатот веднаш
треба да се испере

Чување: На сува и невлажна просторија и да се
чува од замрзување, и од сонце.



Пакување: 25 кг

Температура на употреба: +5 °C - 25 °C

Да се избегне директен контакт со сонцето, и
да чува од замрзување

Рок на употреба: 12 месеци од датумот на
производството

Пред употреба внимателно прочитајте ги
инструкциите и деталните перформанси кои
се дадени во декларацијата, информациите ги
имате и во нашата интернет страна:
www.xfort.eu/mk

ДЕКОРАТИВНА ФАСАДА

ФУЛ АБРИБ - Полу - Транспарент


Полу - Транспарент Пластична фасада - фул абриб за надворешна површина
Декоративната фасада е декоаративен бел структурален малтер, во течна состојба, е производ од висок квалитет и е готов за обработка.

Се аплицира во внатрешни и надворешни сидови, а подлогата треба да биде цврста и чиста.
Се употребува со челична алатка која е рапава за декеротивен малтер, а структурирањето се прави со пластична алатка додека малтерот е за обработка. Финалниот продукт е цврст и отпорен кон влага и атмосферски промени

Потрошувачка: 1.5mm - 2.0mm - 2.5 kg/ m²
2.0mm - 2.5mm - 3.2 kg/ m²
2.5mm - 3.0mm - 4.0 kg/ m²

Се употребува во времетраење од два часа и никако да не се меша со друг производ.
По употреба на овој производ алатот веднаш треба да се испере

Чување: На сува и невлажна просторија и да се чува од замрзување, и од сонце.



Пакување: 25 кг

Температура на употреба: +5 °C - 25 °C

Да се избегне директен контакт со сонцето, и да чува од замрзување

Рок на употреба: 12 месеци од датумот на производството

Пред употреба внимателно прочитајте ги инструкциите и деталните перформанси кои се дадени во декларацијата, информациите ги имате и во нашата интернет страна: www.xfort.eu/mk



ДЕКОРАТИВНА ФАСАДА ОРГАНСКА БАЗА

Структурна - Транспарент

Пластична Структурна фасада - Транспарент за надворешна површина

Декоративната Структурна фасада - Транспарент е декоаративен бел структурален малтер, во течна состојба, е производ од висок квалитет и е готов за обработка.

Се аплицира во внатрешни и надворешни сидови, а подлогата треба да биде цврста и чиста.


Се употребува со челична алатка која е рапава за декеротивен малтер, а структурирањето се прави со пластична алатка додека малтерот е за обработка. Финалниот продукт е цврст и отпорен кон влага и атмосферски промени

Потрошувачка: 1.5mm - 2.0mm - 2.5 kg/ m²
2.0mm - 2.5mm - 3.2 kg/ m²
2.5mm - 3.0mm - 4.0 kg/ m²

Се употребува во времетраење од два часа и никако да не се меша со друг производ.

По употреба на овој производ алатот веднаш треба да се испере

Чување: На сува и невлажна просторија и да се чува од замрзување, и од сонце.



Пакување: 25 кг

Температура на употреба: +5 °C - 25 °C

Да се избегне директен контакт со сонцето, и да чува од замрзување

Рок на употреба: 12 месеци од датумот на производството

Пред употреба внимателно прочитајте ги инструкциите и деталните перформанси кои се дадени во декларацијата, информациите ги имате и во нашата интернет страна: www.xfort.eu/mk

ДЕКОРАТИВНА ФАСАДА ОРГАНСКА БАЗА

ФУЛ АБРИБ - - Транспарент

Транспарент Пластична фасада - фул абриб за надворешна површина

Декоративната фасада е декоаративен бел структурален малтер, во течна состојба, е производ од висок квалитет и е готов за обработка.

Се аплицира во внатрешни и надворешни сидови, а подлогата треба да биде цврста и чиста.


Се употребува со челична алатка која е рапава за декеротивен малтер, а структурирањето се прави со пластична алатка додека малтерот е за обработка. Финалниот продукт е цврст и отпорен кон влага и атмосферски промени

Потрошувачка: 1.5mm - 2.0mm - 2.5 kg/ m²
2.0mm - 2.5mm - 3.2 kg/ m²
2.5mm - 3.0mm - 4.0 kg/ m²

Се употребува во времетраење од два часа и никако да не се меша со друг производ.

По употреба на овој производ алатот веднаш треба да се испере

Чување: На сува и невлажна просторија и да се чува од замрзување, и од сонце.



Пакување: 25 кг

Температура на употреба: +5 °C - 25 °C

Да се избегне директен контакт со сонцето, и да чува од замрзување

Рок на употреба: 12 месеци од датумот на производството

Пред употреба внимателно прочитајте ги инструкциите и деталните перформанси кои се дадени во декларацијата, информациите ги имате и во нашата интернет страна: www.xfort.eu/mk



АКРИЛАТ ФОРТПЛАСТ

Повеќебојна мермерна фасада(Bundsteinputz) од природен камен за надворешни и внатрешни сидови.



Декоративна заштита на фасади за внатрешни и надворешни површини.

Базата каде што ќе се постави ФОРТПЛАСТ треба да биде чиста и сува. Површината треба да се намачка со Акрилен емулзатив (CC A 100 gr/ m²).

Подготовка – Целата количина на Фортпласт треба добро да се измеша се додека не се постигнува истото ниво на густината и пената.

Обработка: Со Израмнувач од фин челик со дебелина од 2-3мм се израмнува масата се до губењето на “млечниот” вид, тогаш се прави финалното израмнување. Треба да се работи без прекин од еден агол на сидот во другиот. Во повеќеспратни згради се работи истовремено во сите спратови.

Ако се работи во неповолни временски услови сидовите морат да бидат заштитени од врнежи.
Потрошувачка - 5 – 6 kg/ m²



Пакување: 25 кг

Температура на употреба: +5 °C - 25 °C

Да се избегне директен контакт со сонцето, и да чува од замрзување

Рок на употреба: 12 месеци од датумот на производството

Пред употреба внимателно прочитајте ги инструкциите и деталните перформанси кои се дадени во декларацијата, информациите ги имате и во нашата интернет страна:
www.xfort.eu/mk



**ПРИМАРНИ
ПРОИЗВОДИ**



АКРИЛЕН ЕМУЛГАТОР

База за внатрешна и надворешна површина

Начин на употреба: Основно мачкање пред бојадисување со дисперзивни бои, пред глетовање со глет маса, акрилен сврзувач, и пред малтерисување со суви малтери и минерални или акрилни фасади.


Се меша со вода во пропорција 1:1
Основата со која ќе се намачкува со овој производ треба да биде цврста, сува и чиста.

Мачкањето се прави со четка, округла четка или со алат за прскање.

За 1 м² се употребува 100 гр. Акрил Емулгатор, алатот по употреба треба веднаш да се исперат со вода.

Вид на производ: Течен

Потрошувачка: 1/м² – 1 лит = 10 м²



Пакување: 5 кг

Температура на употреба: +5 °C - 25 °C

Начин на чување: Да се чува од директна сончева енергија, да се чува од замрзување

Рок на употреба: 12 месеци од датумот на производството

Пред употреба внимателно прочитајте ги инструкциите и деталните перформанси кои се дадени во декларацијата, информациите ги имате и во нашата интернет страна www.xfort.eu/mk

ВРЗИВЕН АКРИЛ

За импрегнација на внатрешни и надворешни сидови пред аплицирање на дисперзивната боја. Како подлога измеѓу површините пред нанесување на финалната (крајната) боја.

Начин на употреба: Овој производ е основа која се аплицира врз внатрешни и надворешни мазни површини пред нанесување на финалната (крајната) боја.

Овој сврзувач се употребува како врзивен мост пред почетокот на употребата на минералните декоративни малтери има основна функција за сврзување и долготрајност на финалниот аплициран производ.


Површината кде ќе се употребува овој производ треба да биде цврста, чиста и без прашина.
Се употребува со четка или ваљак.
Бид на производ – Паста

Потрошувачка: 250 гр/м²

Ропорција на мешање со вода: 5-10%

Начин на употреба: 2 часа пред употреба да не се меша со друг производ.

По секоја употреба алатот да се измије со вода



Пакување: 10кг, 15кг, и 20 кг

Температура на употреба: +5 °C - 25 °C

Да се избегне директен контакт со сонцето, и да чува од замрзување

Рок на употреба: 12 месеци од датумот на производството

Пред употреба внимателно прочитајте ги инструкциите и деталните перформанси кои се дадени во декларацијата, информациите ги имате и во нашата интернет страна www.xfort.eu/mk



БЕТОН КОНТАКТ

Бетон контакт овозможува сигурно прицврстување на декоративните фасади, малтерите и хидроизолаторите

Употреба: Овој производ е сврзувачки мост на кварцна база кој се употребува во градежништвото, кој треба да биде промешан со 10 % вода а после тоа е готов за фрлање со ваљак, површината каде ле се фрла бетон контакто треба да биде шиста, без прашина и други несакани материјали.

Бетон контактот самиот продира длабоко во бетонот, и со самото тоа тој ја обавува основната функција а тоа е прицврстувачки слој помеѓу бојата, фасадниот малтер или лепациите.


Аплицирање: Бетон контакт се употребува и се меша директно од вреќата која потоа овозможува лепење на бетонскиот слој, се употребува за внатрешни и надворешни површини.

Се употребува со вањак но пред да се стават другите слоеви од други материјали.

Вид: Кварцен гранулат

Потрошувачка: 150-200 g/ m²

По употреба на овој производ алатот веднаш треба да се испере



Паковање: 5 kg, 10 kg dhe 20 kg

Температура на употреба: +5°C - 25°C

Чување: На сува и невлажна просторија и да се чува од змрзување

Рок на употреба: 12 месеци од датумот на производството

Пред употреба внимателно прочитајте ги инструкциите и деталните перформанси кои се дадени во декларацијата, информациите ги имате и во нашата интернет страна www.xfort.eu/mk



БОИ ЗА ИОНТЕРИЕРИ ДИСПЕРЗИВНИ



АКРИЛАТНА ФАСАДЕКС

Боја за внатрешни простори


Начин на употреба : Акрилатна Ф АСАД ЕКС (В) е готов производ кој се употребува за бојадисување, чување и декорирање на сидови, плафони и други надворешни површини, се карактеризира со широка опфатеност, белина, нивелизација, цврста лепеност и брзо сушење.

ФАСАД ЕКС В натрешен се употребува со четка, ваљак или пумпа.
Масата треба првин добро да се промеша.

За 1 м² се употребува 250-300 gr Акрилатна ФАСАД ЕКС (В) аплицирањето може да се направи и со два слоја (прва и втора рака), површината треба да биде добра и не оштетана. Фасадекс се употребува на два слоја едно подруго.

Површината која ќе се мачка со овој производ треба да биде чиста и без прашина.

По употреба на овој производ алатот веднаш треба да се испере.



Пакување: 5л, 10л, 15л

Температура на употреба: +5°C - 25°C

Чување: На сува и невлажна просторија и да се чува од змрзување

Рок на употреба: 12 месеци од датумот на производството

Пред употреба внимателно прочитајте ги инструкциите и деталните перформанси кои се дадени во декларацијата, информациите ги имате и во нашата интернет страна www.xfort.eu/mk

АКРИЛАТ ФАСАДЕКС

ЕК ОНОИМИ К: Економична боја за внатрешни простории

ФАСАД ЕКС ЕК ОНОМИ К е готов производ кој се употребува за фарбање на внатрешни простории, заштита и декорирање на сидови плафони како и интериери. Има голема способност за лесна употреба, нивелизација како и цврсто лепење и брзо сушење.


ФАСАД ЕКС ЕК ОНОМИ К се употребува со цилиндрична четка или пумпа. Масата треба добра да се измеша пред употребата.

За 1 м² потребно е 250-300 гр Фасадекс економик, може да се употребува и на два слоја, врз добра основа.

Фасадекс економик се употребува во два слоја една по друга.

Површината каде што се работи со овој производ трена да бисе сувми чист и без прашина.

После употребата алатот веднаш треба да се исперат



Паковање: 5 л, 10л, 15 л

Температура на работа: +5°C - 25°C

Да чува на сува просторија и да не се изложува директно со сонце и да се пази од замрзнување

Рок на употреба 12 месеци

Пред употреба внимателно прочитајте ги инструкциите и деталните перформанси кои се дадени во декларацијата, информациите ги имате и ва нашата интернет страна: www.xfort.eu/mk



АКРИЛАТ ФАСАДЕКС ПРЕМИУМ


Боја за внатрешна употреба

Начин на употреба: ФАСАД ЕКС Прмиум е готов производ кој се употребува за бојадисување, чување и декорирање на сидови, плафони и други внатрешни површини, се карактеризира со широка опфатеност, белина, нивелизација, цврста лепеност и брзо сушење.

Завршува со една мат површина со висок степен на отпор кон абразивни слоеви.
ФАСАД ЕКС – Премиум се употребува со четка, ваљак или пумпа.

Масата треба првин добро да се премеша.
За 1 м² се употребува 150-250 gr Ф АСАД ЕКС Прмиум , на добро глетованите сидови покриеноста е поголема а на лошо изглетовани сидови потрошувачката е поголема
Аплицирањето може да се направи и со два слоја (прва и втора рака), површината треба да биде добра и не оштетана. Фасадекс се употребува на два слоја едно подруго.

Површината која ќе се мачка со овој производ треба да биде чиста и без прашина.
По употреба на овој производ алатот треба веднаш да се испере.



Пакување: 5л, 10л, 15л

Температура на употреба: +5°C - 25°C

Чување: На сува и невлажна просторија и да се чува од змрзување

Рок на употреба: 12 месеци од датумот на производството

Пред употреба внимателно прочитајте ги инструкциите и деталните перформанси кои се дадени во декларацијата, информациите ги имате и во нашата интернет страна www.xfort.eu/mk

АКРИЛАТ ФАСАДЕКС

Полу-Транспарент - Боја за
потполно нијансирање и пигментација
- за внатрешни простори

Начин на употреба: ФАСАД ЕКС полу-Транспарент е готов производ кој се употребува за бојадисување, чување и декорирање на сидови, плафони и други внатрешни и надворешни кои се готови за пигментација со системот X-Fort Classic Collection и други компјутерски системи за бојадисување.

ФАСАД ЕКС Транспарент се карактеризира и голема способност за нијансирање на темните тонови во текот на пигментацијата со системот за компјутерско нијансирање на боите.

Завршува со една мат површина со висок степен на отпор кон абразивни слоеви.


ФАСАД ЕКС полу – Транспарент се употребува со четка, ваљак или пумпа.

Масата треба првин добро да се промеша.

За 1 м² се употребува 250-300 gr Ф АСАД ЕКС полу – Транспарент, аплицирањето може да се направи и со два слоја (прва и втора рака), површината треба да биде добра и не оштетана. Фасадекс се употребува на два слоја едно подруго.

Површината која ќе се мачка со овој производ треба да биде чиста и без прашина.

По употреба на овој производ алатот веднаш треба да се испере.



Пакување: 5л, 10л, 15л

Температура на употреба: +5°C - 25°C

Чување: На сува и невлажна просторија и да се чува од змрзување

Рок на употреба: 12 месеци од датумот на производството

Пред употреба внимателно прочитајте ги инструкциите и деталните перформанси кои се дадени во декларацијата, информациите ги имате и во нашата интернет страна www.xfort.eu/mk




АКРИЛАТ ФАСАДЕКС

Транспарент - Боја за потполно нијансирање и пигментација- за внатрешни простори

Начин на употреба: ФАСАД ЕКС – Транспарент е готов производ кој се употребува за бојадисување, чување и декорирање на сидови, плафони и други внатрешни и надворешни кои се готови за пигментација со системот X-Fort Classic Collection и други компјутерски системи за бојадисување. ФАСАД ЕКС Транспарент се карактеризира и голема способност за нијансирање на темните тонови во текот на пигментацијата со системот за компјутерско нијансирање на боите. Завршува со една мат површина со висок степен на отпор кон абразивни слоеви. ФАСАД ЕКС – Транспарент се употребува со четка, ваљак или пумпа.

Масата треба првин добро да се промеша. За 1 м2 се употребува 250-300 gr Ф АСАД ЕКС – Транспарент, аплицирањето може да се направи и со два слоја (прва и втора рака), површината треба да биде добра и не оштетана. Фасадекс се употребува на два слоја едно подруго.

Површината која ќе се мачка со овој производ треба да биде чиста и без прашина. По употреба на овој производ алатот веднаш треба да се испере.



Пакување: 5л, 10л, 15л

Температура на употреба: +5°C - 25°C

Чување: На сува и невлажна просторија и да се чува од змрзување

Рок на употреба: 12 месеци од датумот на производството

Пред употреба внимателно прочитајте ги инструкциите и деталните перформанси кои се дадени во декларацијата, информациите ги имате и во нашата интернет страна www.xfort.eu/mk



ЕКСТРНИ ДИСПЕРЗИВНИ БОИ



АКРИЛАТ ФАСАДЕКС

Боја за надворешна употреба


Начин на употреба: Акрилатна Ф АСАД ЕК С (Н) е готов производ кој се употребува за бојадисување, чување и декорирање на сидови, плафони и други надворешни површини, се карактеризира со широка опфатеност, белина, нивелизација, цврста лепеност и брзо сушење.

Завршува со една мат површина со висок степен на отпор кон абразивни слоеви.
ФАСАД ЕК С се употребува со четка, ваљак или пумпа.

Масата треба првин добро да се премеша.
За 1 м² се употребува 250-300 gr Акрилатна ФАСАД ЕК С аплицирањето може да се направи и со два слоја (прва и втора рака), површината треба да биде добра и не оштетана. Фасадекс се употребува на два слоја едно подруго.

Површината која ќе се мачка со овој производ треба да биде чиста и без прашина.

По употреба на овој производ алатот веднаш треба да се испере.



Пакување: 5л, 10л, 15л

Температура на употреба: +5°C - 25°C

Чување: На сува и невлажна просторија и да се чува од змрзување

Рок на употреба: 12 месеци од датумот на производството

Пред употреба внимателно прочитајте ги инструкциите и деталните перформанси кои се дадени во декларацијата, информациите ги имате и во нашата интернет страна www.xfort.eu/mk

АКРИЛАТ ФАСАДЕКС

полу - Транспарент - Боја за потполно нијансирање и пигментација- за надворешна употреба

Начин на употреба :Ф АСАД ЕК С полу – Транспарент е готов производ кој се употребува за бојадисување, чување и декорирање на сидови, плафони и други внатрешни и надворешни кои се готови за пигментација со системот X-Fort Classic Collection и други компјутерски системи за бојадисување.

ФАСАД ЕК С Полу – Транспарент се карактеризира и голема способност за нијансирање на темните тонови во текот на пигментацијата со системот за компјутерско нијансирање на боите.

Завршува со една мат површина со висок степен на отпор кон абразивни слоеви.


ФАСАД ЕК С Полу – Транспарент се употребува со четка, ваљак или пумпа.

Масата треба првин добро да се промеша.

За 1 м² се употребува 250-300 gr Ф АСАД ЕК С Полу – Транспарент, аплицирањето може да се направи и со два слоја (прва и втора рака), површината треба да биде добра и не оштетана.Фасадекс се употребува на два слоја едно подруго.

Површината која ќе се мачка со овој производ треба да биде чиста и без прашина.

По употреба на овој производ алатот веднаш треба да се испере.



Пакување: 5л,10л, 15л

Температура на употреба: +5°C - 25°C

Чување: На сува и невлажна просторија и да се чува од змрзување

Рок на употреба: 12 месеци од датумот на производството

Пред употреба внимателно прочитајте ги инструкциите и деталните перформанси кои се дадени во декларацијата, информациите ги имате и во нашата интернет страна www.xfort.eu/mk




АКРИЛАТ ФАСАДЕКС

Транспарент - Боја за потполно нијансирање и пигментација за надворешна употреба

Начин на употреба: ФАСАД ЕКС – Транспарент е готов производ кој се употребува за бојадисување, чување и декорирање на сидови, плафони и други внатрешни и надворешни кои се готови за пигментација со системот X-Fort Classic Collection и други компјутерски системи за бојадисување. ФАСАД ЕКС Транспарент се карактеризира и голема способност за нијансирање на темните тонови во текот на пигментацијата со системот за компјутерско нијансирање на боите. Завршува со една мат површина со висок степен на отпор кон абразивни слоеви. ФАСАД ЕКС – Транспарент се употребува со четка, ваљак или пумпа.

Масата треба првин добро да се промеша. За 1 м² се употребува 250-300 gr ФАСАД ЕКС – Транспарент, аплицирањето може да се направи и со два слоја (прва и втора рака), површината треба да биде добра и не оштетана. Фасадекс се употребува на два слоја едно подруго. Површината која ќе се мачка со овој производ треба да биде чиста и без прашина. По употреба на овој производ алатот веднаш треба да се испере.



Пакување: 5л, 10л, 15л

Температура на употреба: +5°C - 25°C

Чување: На сува и невлажна просторија и да се чува од замрзување

Рок на употреба: 12 месеци од датумот на производството

Пред употреба внимателно прочитајте ги инструкциите и деталните перформанси кои се дадени во декларацијата, информациите ги имате и во нашата интернет страна www.xfort.eu/mk

АКРИЛАТ ФАСАДЕКС

Силикон Фарба - Боја врз база на силикон за надворешна употреба

ФАСАД ЕК С силикон фарба е готов производ кој се употребува за фарбање на за надворешна простории. Има голема способност за лесна употреба, нивелизација како и цврсто лепење и брзо сушење.



ФАСАД ЕК С силикон фарба се употребува со цилиндрична четка или пумпа. Масата треба добра да се измеша пред употребата.

За 1 м² потребно е 250-300 гр ФАСАД ЕК С силикон фарба, може да се употребува и на два слоја, врз добра основа.

ФАСАД ЕК С силикон фарба се употребува во два слоја една по друга.

Површината каде што се работи со овој производ трена да бисе сувми чист и без прашина.

После употребата алатот веднаш треба да се исперат.



Пакување: 5л, 10л, 15л

Температура на употреба: +5°C - 25°C

Чување: На сува и невлажна просторија и да се чува од змрзување

Рок на употреба: 12 месеци од датумот на производството

Пред употреба внимателно прочитајте ги инструкциите и деталните перформанси кои се дадени во декларацијата, информациите ги имате и ва нашата интернет страна www.xfort.eu/mk



АКРИЛАТ ФАСАДЕКС

С иликат фарба - Боја врз база на силикат за за надворешна употреба

ФАСАД ЕКС С иликат фарба е готов производ кој се употребува за фарбање за надворешна простории. Има голема способност за лесна употреба, нивелизација како и цврсто лепење и брзо сушење.


ФАСАД ЕКС С иликат фарба се употребува со цилиндрична четка или пумпа. Масата треба добра да се измеша пред употребата.

За 1 м² потребно е 250-300 гр Ф АСАД ЕКС С иликат фарба, може да се употребува и на два слоја, врз добра основа.

ФАСАД ЕКС С иликат фарба се употребува во два слоја една по друга.

Површината каде што се работи со овој производ трена да бисе сувми чист и без прашина.

После употребата алатот веднаш треба да се исперат.



Пакување: 5л, 10л, 15л

Температура на употреба: +5°C - 25°C

Чување: На сува и невлажна просторија и да се чува од змрзување

Рок на употреба: 12 месеци од датумот на производството

Пред употреба внимателно прочитајте ги инструкциите и деталните перформанси кои се дадени во декларацијата, информациите ги имате и во нашата интернет страна www.xfort.eu/mk



Innovation color.



Doganaj, Kaçanik 77,70520, Kosovë
+381290 381726, info@xfort.eu
www.xfort.eu